



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

Службен гласник на Општина Велес

Излегува по потреба

www.veles.gov.mk

Број 13 година LVII

31 Август 2021 година

opve@veles.gov.mk

Бр.172

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09,18/10, 15/14,15/18, 06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување Одлука за превземање на активности на Друштвото за спортски дејности „ГРАДСКИ РАКОМЕТЕН КЛУБ БОРЕЦ АД Велес, во ликвидација

Се објавува Одлуката за превземање на активности на Друштвото за спортски дејности „ГРАДСКИ РАКОМЕТЕН КЛУБ БОРЕЦ АД Велес, во ликвидација, што Советот на Општина Велес ја донесе на седницата одржана на 30.08.2021 година.

Број 08-3406/1
31.08.2021 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 452 став 1 точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18) и член 45, став 1, од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/06,13/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21), а согласно Одлуката за започнување на постапка за престанок на Друштво за спортски дејности „градски ракометен клуб Борец АД Велес“ („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 13/19)

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 30.08.2021 година, донесе

**ОДЛУКА
за превземање на активностите на
Друштво за спортски дејности
„ГРАДСКИ РАКОМЕТЕН КЛУБ БОРЕЦ АД
ВЕЛЕС“**

Член 1

Со оваа Одлука се врши превземање на активностите на Друштвото за спортски дејности „ГРАДСКИ РАКОМЕТЕН КЛУБ БОРЕЦ АД ВЕЛЕС“, во ликвидација, од новоформирано здружение.

Член 2

Согласно Законот за трговските друштва и Законот за спорт се спроведува ликвидација на Друштвото за спортски дејности „ГРАДСКИ РАКОМЕТЕН КЛУБ БОРЕЦ АД ВЕЛЕС“ пред Централен регистар на РСМ.

Целокупните активности кои ги има Друштвото пред Ракометна федерација на РСМ и Агенција за спорт и млади, ќе ги продолжи новоформираното здружение на граѓани „МАШКИ РАКОМЕТЕН КЛУБ БОРЕЦ 1950“ Велес.

Член 3

Во текот на последната фаза на ликвидацијата на Друштвото, пред донесување на решението за ликвидација потребно е средствата кои се обезбедени на сметка на Друштвото за спортски дејности „ГРАДСКИ РАКОМЕТЕН КЛУБ БОРЕЦ АД ВЕЛЕС“, ликвидаторот да ги префрли на сметка на ЗГ „МАШКИ РАКОМЕТЕН КЛУБ БОРЕЦ 1950“ Велес.

Член 4

Целокупното финансиско работење на Друштвото за спортски дејности „ГРАДСКИ РАКОМЕТЕН КЛУБ БОРЕЦ АД ВЕЛЕС“, ќе биде биде разгледувано преку годишната сметка и одобрено од основачот на организирано вонредно собрание.

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3382/2
31.08.2021 година
В е л е с

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р

Бр.173

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09,18/10, 15/14,15/18, 06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука за дополнување на одлуката за отстапување на основни средства –таблети на општинските основни и средни училишта

Се објавува Одлуката за дополнување на Одлуката за отстапување на основни средства –таблети на општинските основни и средни училишта, што Советот на Општина Велес ја донесе на седницата одржана на 30.08.2021 година.

Број 08-3406/2
31.08.2021 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“ бр.12/06,13/09,18/10,15/14,15/18,06/19и 08/21)

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 30.08.2021 година, донесе

ОДЛУКА
за дополнување на Одлуката за отстапување на основни средства –таблети на општинските основни и средни училишта

Член 1

Во Одлуката за отстапување на основни средства – таблети на општинските основни и средни училишта („Службен гласник на Општина Велес“ бр.21/20, 01/21 и 2/21) се врши дополнување каде во член 2 во Одлуката во став 1, по точка 6 „Коле Неделковски“- 33 таблети се додаваат две нови точки:

- **ООУ „Рајко Жинзифов“ с. Горно Оризари Велес – 13 таблети“ и**
- **ООУ „Стојан Бурчевски-Буридан“ с. Иванковци Велес – 11 таблети.**

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3382/3
31.08.2021 година
В е л е с

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р

Бр.174

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09,18/10, 15/14,15/18, 06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Решение за давање согласност на Годишен план за вработување на Општина Велес за 2022 година

Се објавува Решението за давање согласност на Годишен план за вработување на Општина Велес за 2022 година, што Советот на Општина Велес го донесе на седницата одржана на 30.08.2021 година.

Број 08-3406/3
31.08.2021 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Согласно член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и член 45, став 1, од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 3/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19), а по предлог на Градоначалникот на Општина Велес

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 30.08.2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Годишен план за вработување на Општина Велес за 2022 година

1. Советот на Општина Велес дава согласност на Годишен план за вработување на Општина Велес за 2022 година бр. 08-3307/1 од 25.08.2021 година.

2. Ова Решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3382/4
31.08.2021 година
В е л е с

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Кирил Гајдов с.р

Бр.175

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување Заклучок за усвојување Годишен извештај за работата на ООУ „Блаже Конески“ Велес за учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за усвојување Годишен извештај за работата на ООУ „Блаже Конески“ Велес за учебната 2020/2021 година, што Советот на Општина Велес го донесе на

седницата одржана на 30.08.2021 година.

Број 08-3406/4
31.08.2021 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Врз основа на член 108, став 1, алинеја 2 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20), член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен весник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 30.08.2021 година донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Годишен извештај за работата на ООУ „Блаже Конески“ Велес за учебната 2020/2021 година

1. Советот на Општина Велес го усвои Годишниот извештај за работата на ООУ „Блаже Конески“ Велес за учебната 2020/2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Велес.

Број 25-3382/5
31.08.2021 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Кирил Гајдов с.р

Бр.176

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09,18/10, 15/14,15/18, 06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за усвојување
Годишна програма за работата на ООУ
„Блаже Конески“ Велес
за учебната 2021/2022 година

Се објавува Заклучокот за усвојување Годишна програма за работата на ООУ „Блаже Конески“ Велес за учебната 2021/2022 година, што Советот на Општина Велес го донесе на седницата одржана на 30.08.2021 година.

Број 08-3406/5
31.08.2021 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Врз основа на член 108, став 1, алинеа 2 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20), член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен весник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18,06/19 и 08/21),

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 30.08.2021 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Годишна програма за работата
на ООУ „Блаже Конески“ Велес за учебната
2021/2022 година

1.Советот на Општина Велес ја усвои Годишната програма за работата на ООУ „Блаже Конески“ Велес за учебната 2021/2022 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3382/6
31.08.2021 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Кирил Гајдов с.р

Бр.177

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09,18/10, 15/14,15/18, 06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за усвојување
Годишен извештај
за работата на ООУ „Св. Кирил и Методиј“
Велес за учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за усвојување Годишен извештај за работата на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Велес за учебната 2020/2021 година, што Советот на Општина Велес го донесе на седницата одржана на 30.08.2021 година.

Број 08-3406/6
31.08.2021 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Врз основа на член 108, став 1, алинеа 2 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20), член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен весник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 30.08.2021 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Годишен извештај
за работата на ООУ „Св. Кирил и Методиј“
Велес за учебната 2020/2021 година

1.Советот на Општина Велес го усвои Годишниот извештај за работата на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Велес за учебната 2020/2021 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3382/7
31.08.2021 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Кирил Гајдов с.р

Бр.178

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09,18/10, 15/14,15/18, 06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за усвојување
Годишна програма за работата на ООУ „Св.
Кирил и Методиј“ Велес
за учебната 2021/2022 година

Се објавува Заклучокот за усвојување Годишна програма за работата на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Велес за учебната 2021/2022 година, што Советот на Општина Велес го донесе на седницата одржана на 30.08.2021 година.

Број 08-3406/7
31.08.2021 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Врз основа на член 108, став 1, алинеа 2 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20), член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен весник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18,06/19 и 08/21),

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 30.08.2021 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Годишна програма за работата
на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Велес за
учебната 2021/2022 година

1.Советот на Општина Велес ја усвои Годишната програма за работата на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Велес за учебната 2021/2022 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3382/8
31.08.2021 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Кирил Гајдов с.р

Бр.179

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09,18/10, 15/14,15/18, 06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за усвојување
Годишен извештај за работата на ООУ
„Васил Главинов“ Велес
за учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за усвојување Годишен извештај за работата на ООУ „Васил Главинов“ Велес за учебната 2020/2021 година, што Советот на Општина Велес го донесе на седницата одржана на 30.08.2021 година.

Број 08-3406/8
31.08.2021 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Врз основа на член 108, став 1, алинеа 2 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20), член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен весник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 30.08.2021 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишен извештај
за работата на ООУ „Васил Главинов“ Велес
за учебната 2020/2021 година

1. Советот на Општина Велес го усвои Годишниот извештај за работата на ООУ „Васил Главинов“ Велес за учебната 2020/2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3382/9
31.08.2021 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Кирил Гајдов с.р

Бр.180

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за усвојување
Годишна програма за работата на ООУ
„Васил Главинов“ Велес за учебната
2021/2022 година

Се објавува Заклучокот за усвојување Годишна програма за работата на ООУ „Васил Главинов“ Велес за учебната 2021/2022 година, што Советот на Општина Велес го донесе на седницата одржана на 30.08.2021 година.

Број 08-3406/9
31.08.2021 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Врз основа на член 108, став 1, алинеа 2 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20), член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен весник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 30.08.2021 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Годишна програма за
работата на ООУ „Васил Главинов“ Велес за
учебната 2021/2022 година

1. Советот на Општина Велес ја усвои Годишната програма за работата на ООУ „Васил Главинов“ Велес за учебната 2021/2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3382/10
31.08.2021 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Кирил Гајдов с.р

Бр.181

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за усвојување
Годишен извештај
за работата на ООУ „Панко Брашнаров“
Велес
за учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за усвојување Годишен извештај за работата на ООУ „Панко Брашнар“ Велес за учебната 2020/2021 година, што Советот на Општина Велес го донесе на седницата одржана на 30.08.2021 година.

Број 08-3406/10
31.08.2021 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Врз основа на член 108, став 1, алинеа 2 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20), член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен весник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 30.08.2021 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишен извештај
за работата на ООУ „Панко Брашнар“
Велес за учебната 2020/2021 година

1. Советот на Општина Велес го усвои Годишниот извештај за работата на ООУ „Панко Брашнар“ Велес за учебната 2020/2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3382/11
31.08.2021 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Кирил Гајдов с.р

Бр.182

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за усвојување
Годишна програма за работата
на ООУ „Панко Брашнар“ Велес за
учебната 2021/2022 година

Се објавува Заклучокот за усвојување Годишна програма за работата на ООУ „Панко Брашнар“ Велес за учебната 2021/2022 година, што Советот на Општина Велес го донесе на седницата одржана на 30.08.2021 година.

Број 08-3406/11
31.08.2021 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Врз основа на член 108, став 1, алинеа 2 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20), член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен весник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 30.08.2021 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Годишна програма за
работата на ООУ „Панко Брашнар“ Велес
за учебната 2021/2022 година

1. Советот на Општина Велес ја усвои Годишната програма за работата на ООУ „Панко Брашнар“ Велес за учебната 2021/2022 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3382/12
31.08.2021 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р

Бр.183

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09,18/10, 15/14,15/18, 06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за усвојување
Годишен извештај
за работата на ООУ „Стојан Бурчевски
Буридан“ село Иванковци
за учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за усвојување Годишен извештај за работата на ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“ село Иванковци за учебната 2020/2021 година, што Советот на Општина Велес го донесе на седницата одржана на 30.08.2021 година.

Број 08-3406/12
31.08.2021 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Врз основа на член 108, став 1, алинеа 2 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19 и 229/20), член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен весник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09,18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 30.08.2021 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишен извештај
за работата на ООУ „Стојан Бурчевски
Буридан“ село Иванковци
за учебната 2020/2021 година

1.Советот на Општина Велес го усвои Годишниот извештај за работата на ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“с. Иванковци за учебната 2020/2021 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3382/13
31.08.2021 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р

Бр.184

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09,18/10, 15/14,15/18, 06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за усвојување
Годишна програма за работата
на ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“село
Иванковци
за учебната 2021/2022 година

Се објавува Заклучокот за усвојување Годишна програма за работата на ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“село Иванковци за учебната 2021/2022 година, што Советот на Општина Велес го донесе на седницата одржана на 30.08.2021 година.

Број 08-3406/13
31.08.2021 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Врз основа на член 108, став 1, алинеа 2 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20), член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен весник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18,06/19 и 08/21),

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 30.08.2021 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Годишна програма за работата на ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“ село Иванковци за учебната 2021/2022 година

1.Советот на Општина Велес ја усвои Годишната програма за работата на ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“ с. Иванковци за учебната 2021/2022 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3382/14
31.08.2021 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р

Бр.185

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09,18/10, 15/14,15/18, 06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за усвојување Годишен извештај за наставно воспитната работана ООУ „Рајко Жинзифов“ село Горно Оризари за учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот за усвојување Годишен извештај за наставно воспитната работана ООУ „Рајко Жинзифов“ село Горно Оризари за учебната 2020/2021 година, што

Советот на Општина Велес го донесе на седницата одржана на 30.08.2021 година.

Број 08-3406/14
31.08.2021 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Врз основа на член 108, став 1, алинеа 2 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19 и 229/20), член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен весник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09,18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 30.08.2021 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишен извештај за наставно воспитната работа на ООУ „Рајко Жинзифов“ село Горно Оризари за учебната 2020/2021 година

1.Советот на Општина Велес го усвои Годишниот извештај за наставно воспитната работана ООУ „Рајко Жинзифов“ с. Горно Оризари за учебната 2020/2021 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3382/15
31.08.2021 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р

Бр.186

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК

**за објавување Заклучок за усвојување
Годишна програма за работата на ООУ „Рајко
Жинзифов“ село Горно Оризари за учебната
2021/2022 година**

Се објавува Заклучокот за усвојување Годишна програма за работата на ООУ „Рајко Жинзифов“ село Горно Оризари за учебната 2021/2022 година, што Советот на Општина Велес го донесе на седницата одржана на 30.08.2021 година.

Број 08-3406/15
31.08.2021 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Врз основа на член 108, став 1, алинеа 2 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20), член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен весник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 30.08.2021 година донесе

ЗАКЛУЧОК

**за усвојување Годишна програма за работата
на ООУ „Рајко Жинзифов“
село Горно Оризари за учебната 2021/2022
година**

1. Советот на Општина Велес ја усвои Годишната програма за работата на ООУ „Рајко Жинзифов“ с. Горно Оризари за учебната 2021/2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3382/16
31.08.2021 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Кирил Гајдов с.р

Бр.187

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК

**за објавување Заклучок за усвојување
Годишна програма за работата на
ООМУ „Стефан Гајдов“ Велес за учебната
2021/2022 година**

Се објавува Заклучокот за усвојување Годишна програма за работата на ООМУ „Стефан Гајдов“ Велес за учебната 2021/2022 година, што Советот на Општина Велес го донесе на седницата одржана на 30.08.2021 година.

Број 08-3406/16
31.08.2021 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Врз основа на член 108, став 1, алинеа 2 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20), член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен весник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 30.08.2021 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Годишна програма за работата на ООМУ „Стефан Гајдов“ Велес за учебната 2021/2022 година

1.Советот на Општина Велес ја усвои Годишната програма за работата на ООМУ „Стефан Гајдов“ Велес за учебната 2021/2022 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3382/17
31.08.2021 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р

Бр.188

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09,18/10, 15/14,15/18, 06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Решение за формирање на паралелка од угостителско – туристичка струка, образовен профил хотелско – туристички техничар, четврта година во ССОУ „Коле Неделковски“ – Велес за учебната 2021/2022 година

Се објавува Решението за формирање на паралелка од угостителско – туристичка струка, образовен профил хотелско – туристички техничар, четврта година во ССОУ „Коле Неделковски“ – Велес за учебната 2021/2022 година, што Советот на Општина Велес го донесе на седницата одржана на 30.08.2021 година.

Број 08-3406/17
31.08.2021 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Врз основа на член 28 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 229/20), член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Сл. весник на РМ" бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес" бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 30.08.2021 година донесе,

РЕШЕНИЕ
за формирање на паралелка од угостителско – туристичка струка, образовен профил хотелско – туристички техничар, четврта година на ССОУ „Коле Неделковски“ – Велес за учебната 2021/2022 година

1.Со ова Решение се дава согласност на ССОУ „Коле Неделковски“ Велес да формира паралелка за учебната 2021/2022 година за четврта година:

- 1 паралелка од угостителско-туристичка струка, за образовен профил хотелско-туристички техничар на македонски наставен јазик.

2.Ова Решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3382/18
31.08.2021 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р

Бр.189

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Решение за давање
согласност за формирање на паралелки
со помал број на ученици на ССОУ „Коле
Неделковски“ Велес
за учебната 2021/2022 година

Се објавува Решението за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици на ССОУ „Коле Неделковски“ – Велес за учебната 2021/2022 година, што Советот на Општина Велес го донесе на седницата одржана на 30.08.2021 година.

Број 08-3406/18
31.08.2021 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Врз основа на член 28 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 229/20), член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 30.08.2021 година донесе,

РЕШЕНИЕ
за давање согласност за формирање
паралелки
со помал број ученици на ССОУ „Коле
Неделковски“ Велес

1. Со ова Решение се давасогласност на ССОУ „Коле Неделковски“ Велес да формира паралелкисо помал број ученици од законски

предвидениот минимум за учебната 2021/2022 година и тоа:

прва година

- 1 комбинирана паралелка со 19 ученици во стручно образование (со зголемен број часови по практично образование поминати во компанија), за образовен профил-техничар за компјутерско управување и машински техничар за моторни возила од машинска струка на македонски наставен јазик со четиригодишно траење на образованието;
- 1 комбинирана паралелка со 18 ученици во стручно образование (со зголемен број часови по практично образование поминати во компанија), за образовни профили-автомеханичар и заварувач од машинска струка на македонски наставен јазик со тригодишно траење на образованието;
- 1 паралелка со 19 ученици во стручно образование (со зголемен број часови по практично образование поминати во компанијата), за образовен профил-електротехничар за електроника и телекомуникации / електротехничар енергетичар од електротехничка струка на македонски наставен јазик со четиригодишно траење на образованието.

2. Ова Решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Велес".

Број 25-3382/19
31.08.2021 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р

Бр.190

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување Решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици на ССОУ „Димитрија Чуповски“ Велес за учебната 2021/2022 година

Се објавува Решението за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици на ССОУ „Димитрија Чуповски“ Велес за учебната 2021/2022 година, што Советот на Општина Велес го донесе на седницата одржана на 30.08.2021 година.

Број 08-3406/19
31.08.2021 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Врз основа на член 28 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 229/20), член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 30.08.2021 година донесе,

РЕШЕНИЕ

за давање согласност за формирање паралелки со помал број ученици на ССОУ „Димитрија Чуповски“ Велес

1. Со ова Решение се дава согласност на ССОУ „Димитрија Чуповски“ Велес да формира паралелки со помал број ученици од законски

предвидениот минимум за учебната 2021/2022 година и тоа:

прва година

- 1 паралелка со 23 ученици во здравствена струка за образовен профил-фармацевтски техничар на македонски наставен јазик со четиригодишно траење на образованието;
- 1 паралелка со 16 ученици во струка лични услуги за образовен профил-техничар за козметичка нега и убавина на македонски наставен јазик со четиригодишно траење на образованието;
- 1 паралелка со 21 ученик во хемиско-технолошка струка за образовен профил-техничар за заштита на животната средина на македонски наставен јазик со четиригодишно траење на образованието;
- 1 комбинирана паралелка со 6 ученици во стручно образование (со зголемен број на часови по практично образование поминати во компанија), за образовните профили-месопреработувач и пекар на македонски наставен јазик со тригодишно траење на образованието“

2. Ова Решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3382/20
31.08.2021 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Кирил Гајдов с.р

Бр.191

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09,18/10, 15/14,15/18, 06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Решение за давање
согласност за формирање на паралелка
со помал број на ученици на СОУ Гимназија
„Кочо Рацин“ Велес
за учебната 2021/2022 година

Се објавува Решението за давање согласност за формирање на паралелка со помал број на ученици на СОУ Гимназија „Кочо Рацин“ Велес за учебната 2021/2022 година, што Советот на Општина Велес го донесе на седницата одржана на 30.08.2021 година.

Број 08-3406/20
31.08.2021 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Врз основа на член 28 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 229/20), член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 30.08.2021 година донесе,

РЕШЕНИЕ
за давање согласност за формирање
паралелка
со помал број ученици во СОУ „Гимназија
Кочо Рацин“ Велес

1. Со ова Решение се давасогласност на СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ Велес да формира паралелка со помал број ученици од законски

предвидениот минимум за учебната 2021/2022 година и тоа:

прва година

- Една паралелка со 12 ученици во гимназиско образование на албански наставен јазик.

2. Ова Решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3382/21
31.08.2021 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Кирил Гајдов с.р

Бр.192

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09,18/10, 15/14,15/18, 06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Решение за давање
согласност за формирање на паралелка
со помал број на ученици на ОСУ „Јовче
Тесличков“ Велес за учебната 2021/2022
година

Се објавува Решението за давање согласност за формирање на паралелка со помал број на ученици на ОСУ „Јовче Тесличков“ – Велес за учебната 2021/2022 година, што Советот на Општина Велес го донесе на седницата одржана на 30.08.2021 година.

Број 08-3406/21
31.08.2021 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Врз основа на член 28 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 229/20), член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 30.08.2021 година донесе,

РЕШЕНИЕ
за давање согласност за формирање
паралелка
со помал број ученици на ОСУ „Јовче
Тесличков“ Велес

1. Со ова Решение се дава согласност на ОСУ „Јовче Тесличков“ Велес да формира паралелка со помал број ученици од законски предвидениот минимум за учебната 2021/2022 година и тоа:

прва година

- Една паралелка со 12 ученици во стручно образование (со зголемен број часови по практично образование поминати во компанија), за образовен профил-економски техничар / бизнис администратор од економско – правна и трговска струка на македонски наставен јазик со четиригодишно траење на образованието.

2. Ова Решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3382/22
31.08.2021 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Кирил Гајдов с.р

Бр.193

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09,18/10, 15/14,15/18, 06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Решение за добивање
согласност за расходување
на основни средства и ситен инвентар
во ООУ „Панко Брашнарлов“ Велес

Се објавува Решението за добивање согласност за расходување на основни средства и ситен инвентар во ООУ „Панко Брашнарлов“ Велес, што Советот на Општина Велес го донесе на седницата одржана на 30.08.2021 година.

Број 08-3406/22
31.08.2021 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 13/09, 18/10 и 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 30.08.2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Одлука за
расходување основни средства и ситен
инвентар на ООУ „Панко Брашнарлов“ Велес

1. Со ова Решение се дава согласност на Одлуката со број 02-644/1 од 29.07.2021 година за расходување основни средства и ситен инвентар на ООУ „Панко Брашнарлов“ Велес донесена од училишниот одбор, на седницата одржана на 29.07.2021 година.

2. Ова Решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3382/23
31.08.2021 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Кирил Гајдов с.р

Бр.194

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09,18/10, 15/14,15/18, 06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување Заклучок за усвојување Извештај за финансиски резултати за период од 01.04.2021 година до 30.06.2021 година на Јавното претпријатие „Парк-Спорт и Паркинзи“ Велес

Се објавува Заклучокот за усвојување Извештај за финансиски резултати за период од 01.04.2021 година до 30.06.2021 година на Јавното претпријатие „Парк-Спорт и Паркинзи“ Велес, што Советот на Општина Велес го донесе на седницата одржана на 30.08.2021 година.

Број 08-3406/23
31.08.2021 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1, од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21), и член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19)

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 30.08.2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Извештај за финансиски резултати за период од 01.04.2021 година до 30.06.2021 година на Јавното претпријатие „Парк-Спорт и Паркинзи“ Велес

1. Советот на Општина Велес го усвои Извештајот за финансиски резултати за период од 01.04.2021 година до 30.06.2021 година на Јавното претпријатие „Парк-Спорт и Паркинзи“ Велес.

2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3382/24
31.08.2021 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Кирил Гајдов с.р

Бр.195

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09,18/10, 15/14,15/18, 06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување Решение за давање согласност на Годишен план за вработување за 2022 година на Локалната библиотека „Гоце Делчев“ Велес

Се објавува Решението за давање согласност на Годишен план за вработување за 2022 година на Локалната библиотека „Гоце Делчев“ Велес, што Советот на Општина Велес го донесе на седницата одржана на 30.08.2021 година.

Број 08-3406/24
31.08.2021 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ бр. 12/06,13/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/18),а во согласност со член 20-б став 2, од Законот за вработените во јавниот сектор („Сл.весник на Р.М“ број 27/14, 199/14, 27/16, 35/18и 198/18)

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 30.08.2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2022 година на Локална библиотека „Гоце Делчев“ Велес

1. Со ова Решение се дава согласност на Годишниот план за вработување за 2022 година на Локална библиотека „Гоце Делчев“ Велес со бр. 05-181/1 од 10.08.2021 година.

2. Ова Решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Велес".

Број 25-3382/25
31.08.2021 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
ирил Гајдов с.р

Бр.196

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09,18/10, 15/14,15/18, 06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување Решение за давање согласност на Годишен план за вработување за 2022 година на Локалната установа „Народен музеј“ Велес

Се објавува Решението за давање согласност на Годишен план за вработување за 2022 година на Локалната установа „Народен музеј“ Велес, што Советот на Општина Велес го

донесе на седницата одржана на 30.08.2021 година.

Број 08-3406/25
31.08.2021 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”бр.5/02) и член 45, став 1, од Статутот на Општина Велес (“Службен гласник на Општина Велес”бр.12/06,03/09,18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21) и член 20-б став 1 точка 2 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18)

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 30.08.2021 година, донесе

Решение

за давање согласност на Годишен план за вработување за 2022 година на Локалната установа Народен МузејВелес

1. Со ова Решение се дава согласност на Годишниот план за вработување за 2022 година на Локалната установа Народен МузејВелес со бр. 01-100/14 од 22.07.2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Велес”.

Број 25-3382/26
31.08.2021 година
Велес

Претседател
а Советот на Општина Велес,
Кирил Гајдов с.р

Бр.197

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување Заклучок за симнување на точка од дневен ред

Елаборат за проценета штета од природна непогода мраз, слана и сињак што ги зафати дел од земјоделските култури на територијата на Општина Велес на ден 8 и 9 април 2021 година

Се објавува Заклучокот за симнување на точка од дневен ред- Елаборат за проценета штета од природна непогода мраз, слана и сињак што ги зафати дел од земјоделските култури на територијата на Општина Велес на ден 8 и 9 април 2021 година, што Советот на Општина Велес го донесе на седницата одржана на 30.08.2021 година.

Број 08-3406/26
31.08.2021 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Врзоснована член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), асогласно член 45 став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 6/19), и член 161 од Деловникот на Советот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/07, 03/09, 18/10 и 1/21)

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 30.08.2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за симнување на точка од дневен ред- Елаборат за проценета штета од природна непогода мраз, слана и сињак што ги зафати дел од земјоделските култури на територијата на Општина Велес на ден 8 и 9 април 2021 година

1. Советот на Општина Велес, ја симнува од дневниот ред точката Елаборат за проценета штета од природна непогода мраз, слана и сињак што ги зафати дел од земјоделските култури на територијата на Општина Велес на ден 8 и 9 април 2021 година, по барање на предлагачот поради доработка на истата.

2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3382/27
31.08.2021 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Кирил Гајдов с.р

Бр.198

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување Заклучок за усвојување Стратешки план за намалување на ризици од катастрофи на Општина Велес 2021-2025 година

Се објавува Заклучокот за усвојување Стратешки план за намалување на ризици од катастрофи на Општина Велес 2021-2025 година, што Советот на Општина Велес го донесе на седницата одржана на 30.08.2021 година.

Број 08-3406/27
31.08.2021 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 13/09, 18/10и 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 30.08.2021 година, донесе

З А К Л У Ч О К
за усвојување Стратешки план за
намалување на ризици од катастрофи на
Општина Велес 2021-2025 година

1. Советот на Општина Велес го усвои Стратешкиот план за намалување на ризици од катастрофи на Општина Велес 2021-2025 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3382/28
31.08.2021 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Кирил Гајдов с.р

Бр. на акт		Страница
172	<p>ЗАКЛУЧОК за објавување Одлука за превземање на активности на Друштвото за спортски дејности „ГРАДСКИ РАКОМЕТЕН КЛУБ БОРЕЦ АД Велес, во ликвидација</p> <p>ОДЛУКА за превземање на активностите на Друштво за спортски дејности „ГРАДСКИ РАКОМЕТЕН КЛУБ БОРЕЦ АД ВЕЛЕС“</p>	734
173	<p>ЗАКЛУЧОК за објавување Одлука за дополнување на одлуката за отстапување на основни средства –таблети на општинските основни и средни училишта</p> <p>ОДЛУКА за дополнување на Одлуката за отстапување на основни средства –таблети на општинските основни и средни училишта</p>	735
174	<p>ЗАКЛУЧОК за објавување Решение за давање согласност на Годишен план за вработување на Општина Велес за 2022 година</p> <p>РЕШЕНИЕ за давање согласност на Годишен план за вработување на Општина Велес за 2022 година</p>	735
175	<p>ЗАКЛУЧОК за објавување Заклучок за усвојување Годишен извештај за работата на ООУ „Блаже Конески“ Велес за учебната 2020/2021 година</p> <p>ЗАКЛУЧОК за усвојување Годишен извештај за работата на ООУ „Блаже Конески“ Велес за учебната 2020/2021 година</p>	736
176	<p>ЗАКЛУЧОК за објавување Заклучок за усвојување Годишна програма за работата на ООУ „Блаже Конески“ Велес за учебната 2021/2022 година</p> <p>ЗАКЛУЧОК за усвојување Годишна програма за работата на ООУ „Блаже Конески“ Велес за учебната 2021/2022 година</p>	737
177	<p>ЗАКЛУЧОК за објавување Заклучок за усвојување Годишен извештај за работата на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Велес за учебната 2020/2021 година</p> <p>ЗАКЛУЧОК за усвојување Годишен извештај за работата на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Велес за учебната 2020/2021 година</p>	737

Бр. на акт

Страница

178	<p>ЗАКЛУЧОК за објавување Заклучок за усвојување Годишна програма за работата на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Велес за учебната 2021/2022 година</p> <p>ЗАКЛУЧОК за усвојување Годишна програма за работата на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Велес за учебната 2021/2022 година</p>	738
179	<p>ЗАКЛУЧОК за објавување Заклучок за усвојување Годишен извештај за работата на ООУ „Васил Главинов“ Велес за учебната 2020/2021 година</p> <p>ЗАКЛУЧОК за усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ „Васил Главинов“ Велес за учебната 2020/2021 година</p>	738
180	<p>ЗАКЛУЧОК за објавување Заклучок за усвојување Годишна програма за работата на ООУ „Васил Главинов“ Велес за учебната 2021/2022 година</p> <p>ЗАКЛУЧОК за усвојување Годишна програма за работата на ООУ „Васил Главинов“ Велес за учебната 2021/2022 година</p>	739
181	<p>ЗАКЛУЧОК за објавување Заклучок за усвојување Годишен извештај за работата на ООУ „Панко Брашнарлов“ Велес за учебната 2020/2021 година</p> <p>ЗАКЛУЧОК за усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ „Панко Брашнарлов“ Велес за учебната 2020/2021 година</p>	739
182	<p>ЗАКЛУЧОК за објавување Заклучок за усвојување Годишна програма за работата на ООУ „Панко Брашнарлов“ Велес за учебната 2021/2022 година</p> <p>ЗАКЛУЧОК за усвојување Годишна програма за работата на ООУ „Панко Брашнарлов“ Велес за учебната 2021/2022 година</p>	740
183	<p>ЗАКЛУЧОК за објавување Заклучок за усвојување Годишен извештај за работата на ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“ село Иванковци за учебната 2020/2021 година</p> <p>ЗАКЛУЧОК за усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“ село Иванковци за учебната 2020/2021 година</p>	741

Бр. на акт

Страница

184	<p>ЗАКЛУЧОК за објавување Заклучок за усвојување Годишна програма за работата на ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“ село Иванковци за учебната 2021/2022 година</p> <p>ЗАКЛУЧОК за усвојување Годишна програма за работата на ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“ село Иванковци за учебната 2021/2022 година</p>	741
185	<p>ЗАКЛУЧОК за објавување Заклучок за усвојување Годишен извештај за наставно воспитната работана ООУ „Рајко Жинзифов“ село Горно Оризари за учебната 2020/2021 година</p> <p>ЗАКЛУЧОК за усвојување на Годишен извештај за наставно воспитната работа на ООУ „Рајко Жинзифов“ село Горно Оризари за учебната 2020/2021 година</p>	742
186	<p>ЗАКЛУЧОК за објавување Заклучок за усвојување Годишна програма за работата на ООУ „Рајко Жинзифов“ село Горно Оризари за учебната 2021/2022 година</p> <p>ЗАКЛУЧОК за усвојување Годишна програма за работата на ООУ „Рајко Жинзифов“ село Горно Оризари за учебната 2021/2022 година</p>	743
187	<p>ЗАКЛУЧОК за објавување Заклучок за усвојување Годишна програма за работата на ООМУ „Стефан Гајдов“ Велес за учебната 2021/2022 година</p> <p>ЗАКЛУЧОК за усвојување Годишна програма за работата на ООМУ „Стефан Гајдов“ Велес за учебната 2021/2022 година</p>	743
188	<p>ЗАКЛУЧОК за објавување Решение за формирање на паралелка од угостителско – туристичка струка, образовен профил хотелско – туристички техничар, четврта година во ССОУ „Коле Неделковски“ – Велес за учебната 2021/2022 година</p> <p>РЕШЕНИЕ за формирање на паралелка од угостителско – туристичка струка, образовен профил хотелско – туристички техничар, четврта година на ССОУ „Коле Неделковски“ – Велес за учебната 2021/2022 година</p>	744
189	<p>ЗАКЛУЧОК за објавување Решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици на ССОУ „Коле Неделковски“ Велес за учебната 2021/2022 година</p>	745

Бр. на акт

Страница

	РЕШЕНИЕ за давање согласност за формирање паралелки со помал број ученици на ССОУ „Коле Неделковски“ Велес	
190	ЗАКЛУЧОК за објавување Решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици на ССОУ „Димитрија Чуповски“ Велес за учебната 2021/2022 година	746
	РЕШЕНИЕ за давање согласност за формирање паралелки со помал број ученици на ССОУ „Димитрија Чуповски“ Велес	
191	ЗАКЛУЧОК за објавување Решение за давање согласност за формирање на паралелка со помал број на ученици на СОУ Гимназија „Кочо Рацин“ Велес за учебната 2021/2022 година	747
	РЕШЕНИЕ за давање согласност за формирање паралелка со помал број ученици во СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ Велес	
192	ЗАКЛУЧОК за објавување Решение за давање согласност за формирање на паралелка со помал број на ученици на ОСУ „Јовче Тесличков“ Велес за учебната 2021/2022 година	747
	РЕШЕНИЕ за давање согласност за формирање паралелка со помал број ученици на ОСУ „Јовче Тесличков“ Велес	
193	ЗАКЛУЧОК за објавување Решение за добивање согласност за расходување на основни средства и ситен инвентар во ООУ „Панко Брашнарлов“ Велес	748
	РЕШЕНИЕ за давање согласност на Одлука за расходување основни средства и ситен инвентар на ООУ „Панко Брашнарлов“ Велес	
194	ЗАКЛУЧОК за објавување Заклучок за усвојување Извештај за финансиски резултати за период од 01.04.2021 година до 30.06.2021 година на Јавното претпријатие „Парк-Спорт и Паркинзи“ Велес	
	ЗАКЛУЧОК за усвојување Извештај за финансиски резултати за период од 01.04.2021 година до 30.06.2021 година на Јавното претпријатие „Парк-Спорт и Паркинзи“ Велес	749

Бр. на акт

Страница

195	<p>ЗАКЛУЧОК за објавување Решение за давање согласност на Годишен план за вработување за 2022 година на Локалната библиотека „Гоце Делчев“ Велес</p> <p>РЕШЕНИЕ за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2022 година на Локална библиотека „Гоце Делчев“ Велес</p>	749
196	<p>ЗАКЛУЧОК за објавување Решение за давање согласност на Годишен план за вработување за 2022 година на Локалната установа „Народен музеј“ Велес</p> <p>Решение за давање согласност на Годишен план за вработување за 2022 година на Локалната установа Народен Музеј Велес</p>	750
197	<p>ЗАКЛУЧОК за објавување Заклучок за симнување на точка од дневен ред Елаборат за проценета штета од природна непогода мраз, слана и сињак што ги зафати дел од земјоделските култури на територијата на Општина Велес на ден 8 и 9 април 2021 година</p> <p>ЗАКЛУЧОК за симнување на точка од дневен ред-Елаборат за проценета штета од природна непогода мраз, слана и сињак што ги зафати дел од земјоделските култури на територијата на Општина Велес на ден 8 и 9 април 2021 година</p>	751
198	<p>ЗАКЛУЧОК за објавување Заклучок за усвојување Стратешки план за намалување на ризици од катастрофи на Општина Велес 2021-2025 година</p> <p>ЗАКЛУЧОК за усвојување Стратешки план за намалување на ризици од катастрофи на Општина Велес 2021-2025 година</p>	751

Издавач Општина Велес, телефон 232-406, 232-966,

Буџет на Општина Велес

Сметка: 10000000063095 Народна банка на РМ

Сметка на буџетски корисник: 711014100963010

Приходна шифра и програма 725939 - 00